

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 242

22 ноември 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3753. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија.....	2	3756. Одлука за избор на еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово и осум јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје	36
3754. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Северна Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави....	33	3757. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија	36
3755. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија.....	33	3758. Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа.....	36
		3759. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	37
		3760. Правила за изменување и дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем	38
		Огласен дел	1-56

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3753.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19, 153/19, 166/19 и 175/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 1105/8
19 ноември 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 1

1. Белгија

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:
- границата со Франција,
- Rue Mersinhat,
- N818 до неговото вкрстување со N83,
- N83 до неговото вкрстување со N884,
- N884 до неговото вкрстување со N824,
- N824 до неговото вкрстување со Le Routeux,
- Le Routeux,
- Rue d'Orgéo,
- Rue de la Vierre,
- Rue du Bout-d'en-Bas,
- Rue Sous l'Eglise,
- Rue Notre-Dame,
- Rue du Centre,
- La N845 до неговото вкрстување со N85,
- La N85 до неговото вкрстување со N40,
- La N40 до неговото вкрстување со N802,
- La N802 до неговото вкрстување со N825,
- La N825 до неговото вкрстување со E25-E411,
- La E25-E411 до неговото вкрстување со N40,
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy,
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,
- Rue de Rulune,

- Route de l'Ermitage,
- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,
- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- границата со Grand Duchy of Luxembourg,
- границата со Франција,
- N87 до неговото вкрстување со N871 кај Rouvroys,
- N871 до неговото вкрстување со N88,
- N88 до неговото вкрстување со улицата Baillet Latour,
- Baillet Latour до неговото вкрстување со N811,
- N811 до неговото вкрстување со N88,
- N88 до неговото вкрстување со N883 кај d'Aubange,
- N883 до неговото вкрстување со N81 кај d'Aubange,
- N81 до неговото вкрстување со E25-E411,
- E25-E411 до неговото вкрстување со N40,
- N40 до неговото вкрстување со rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord до неговото вкрстување со la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume до неговото вкрстување со la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- N894 до неговото вкрстување со N85,

- N85 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Естонија

Следните области во Естонија:

- Hiiu maakond.

3. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Békés, следните единици за управување со дивеч: 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 и 956750,
- Во регионот Bács-Kiskun, следните единици за управување со дивеч: 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 и 603850,
- Будимпешта: единица 1, не е погодна за управување со дивеч,
- Во регионот Csongrád, следните единици за управување со дивеч: 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 и 802450,
- Во регионот Fejér, следните единици за управување со дивеч: 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 и 407050,
- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 и 905260,
- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750 и 705350,
- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици за управување со дивеч: 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 и 755450,
- Во регионот Komárom-Esztergom, следните единици за управување со дивеч: 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 и 253450,

- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 и 554050,
- Во регионот Pest, следните единици за управување со дивеч: 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573360, 573450, 573850, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 575050, 575150, 575250, 575350, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 577150, 577250, 577350, 577450, 579750, 580050 и 580450,
- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 и 855850.

4. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Alsungas,
- во областа Kuldīgas општината Gudenieku,
- областа Pāvilostas,
- дел од териоријалната единица Stopiņu која се наоѓа западно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Dauguļupes и Dauguļupītes,
- во областа Ventspils општината Jūrkalnes,
- областа Grobiņas,
- во областа Rucavas општината Dunikas.

5. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Klaipėdos, административните области: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Jūdrėnų, Endriejavo и Vėžaičių,
- во регионот Plungės, административните области: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miestas, Šateikių и Žemaičių Kalvarijos,
- регионот Skuodo,

6. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Wielbark и Rozogi во областа szczycieński,
- општините Janowiec Kościelny, Janowo и Kozłowo во областа nidzicki,
- областа działdowski,
- општините Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald и Ostróda со градот Ostróda во областа ostródzki,
- општината Kisielice, Susz, Hawa со градот Hawa, Lubawa со градот Lubawa, во областа iławski.

Во регионот Podlaski:

- општините Rudka, Wyszki, и дел од општината Brańsk која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 66 што се протега од источната граница на општината до границата со градот Brańsk и градот Brańsk во областа bielski,
- дел од општината Poświętne која се наоѓа западно од линијата назначена назначена со патот бр. 681 во областа białostocki,
- општините Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew во областа wysokomazowiecki,
- општините Miastkowo, Nowogród, Sniadowo и Zbójna во областа łomżyński;
- областа zambrowski.

Во регионот Mazowiecki:

- областа ostrołęcki,
- месна област Ostrołęka,
- општините Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łack, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno и Stara Biaław во областа plocki,
- месна област Płock,
- областа sierpecki,
- областа żuromiński,
- општините Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne и Ostrów Mazowiecka со градот Ostrów Mazowiecka во областа ostrowski,

- општините Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, градот Mława, Radzanów, Sześćsk, Szydłowo и Wieczfnia Kościelna во областа mławski,
- областа przasnyski,
- областа makowski,
- општините Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk и дел од општината Winnica која се наоѓа источно од линијата назначена со патот кој ги поврзува селата Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pułtusi,
- општините Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, Zabrodzie и дел од општината Somianka која се наоѓа северно од линијата назначена со патот број 62 во областа wyszkowski,
- општините Puszcza Mariańska, Wiskitki и градот Żygardów во областа żyrardowski,
- општините Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą и Mogielnica во областа grójecki,
- општините Stara Błotnica, Wyśmierzyce и Radzanów во областа białobrzieski,
- општините Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów и Zakrzew во областа radomski,
- месна област Radom,
- областа szydlowiecki,
- областа przysuski,
- општините Kazanów и Przyłęk во областа zwoleński,
- општините Ciepiałów, Chotcza, Lipsko, Rzecznów и Siemno во областа lipskim,
- областа gostyniński,

Во регионот Lubelski:

- општините Bełżyce, Borzechów, Niedzwica Duża, Konopnica и Wojciechów во областа lubelski,
- општините Kraśnik со градовите Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek и дел од општината Urzędów кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 833 во областа kraśnicki,
- општините Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce и Potok Wielki во областа janowski,
- општината Potok Górny во областа biłgorajski,

Во регионот Podkarpacki:

- општините Wielkie Oczy и Lubaczów со градот Lubaczów во областа lubaczowski,

- општините Laszki, Wiązownica, Radymno со градот Radymno и руралната општина Jarosław во областа jarosławski,
- општините Bojanów, Pysznica, Zaleszany и градот Stalowa Wola во областа stalowowolski,
- областа tarnobrzесki,
- општините Sieniawa и Tryńcza во областа przeworski,
- областа leżajski,
- областа niżański,

Во регионот Świętokrzyski:

- општините Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie и дел од општината Ożarów која се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 74 во областа opatowski,
- областа sandomierski,
- општината Brody во областа starachowicki,
- областа ostrowiecki,

Во регионот Łódzki:

- општините Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąsno и дел од руралната општина Łowicz кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 92 во областа łowicki,
- општините Biała Rawska, Regnów и Sadowice во областа rawski,
- општините Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn и Skierniewice во областа skierniewicki,
- месна област Skierniewice,

Во регионот Pomorski:

- областа nowodworski,
- општините Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork со градот Malbork во областа malborski,
- општините Mikołajki Pomorskie, Stary Targ и Sztum во областа sztumski,
- областа gdański,
- Градот Gdańsk,
- областа tczewski,
- областа kwidzyński.

7. Романија

Следните области во Романија:

- регионот Cluj,
- регионот Harghita,
- регионот Suceava,
- регионот Mureş.

8. Словачка

Следните области во Словачка:

- регионот Vranov nad Topľou,
- регионот Humenné,
- регионот Snina,
- регионот Sobrance,
- регионот Kosice-mesto,
- регионот Michalovce, општините Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné и Strážske,
- во регионот Kosice-okolie, општините кои не се вклучени во Дел 2 од овој Прилог.

Дел 2

1. Белгија

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:
- границата со Франција кај Florenville,
- La N85 до неговото вкрстување со N894 кај Florenville,
- La N894 до неговото вкрстување со la rue de la Motte,
- La rue de la Motte до неговото вкрстување со la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères до неговото вкрстување со la rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume до неговото вкрстување со la rue de l'Accord,

- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 до неговото вкрстување со E25 - E411,
- La E25 - E411 до неговото вкрстување со N81 во Weyler,
- La N81 до неговото вкрстување со N883 во d'Aubange,
- La N883 до неговото вкрстување со N88 во d'Aubange,
- La N88 до неговото вкрстување со la N811,
- La N811 до неговото вкрстување со la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour до неговото вкрстување со la N88,
- La N88 до неговото вкрстување со N871,
- La N871 до неговото вкрстување со N87 во Rouvrois,
- La N87 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Регионот Haskovo,

Регионот Yambol,

Регионот Sliven,

Регионот Stara Zagora,

Регионот Gabrovo,

Регионот Pernik,

Регионот Kyustendil,

Регионот Dobrich,

Регионот Plovdiv,

Регионот Pazardzhik,

Регионот Smolyan,

Регинот Burgas со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог,

Регинот Veliko Tarnovo со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог,

Регинот Shumen со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог,

Регинот Varna со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог.

3. Естонија

Следните области во Естонија:

- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiiumaa).

4. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600, како и 652400, 652500 и 652800,
- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 и 905550,
- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150, 705250, 705450, 705510 и 705610,
- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици за управување со дивеч: 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750,

- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 и 552960,
- Во регионот Pest megye, следните единици за управување со дивеч: 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 и 580150,
- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, како и 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 и 851852.

5. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Ādažu,
- областа Aizputes,
- областа Aglonas,
- областа Aizkraukles,
- областа Aknīstes,
- областа Alojas,
- областа Alūksnes,
- областа Amatas,
- областа Apes,
- областа Auces,
- областа Babītes,
- областа Baldones,
- областа Baltnavas,
- областа Balvu,
- областа Bauskas,
- областа Beverīnas,
- областа Brocēnu,

- областа Burtnieku,
- областа Carnikavas,
- областа Cēsu,
- областа Cesvaines,
- областа Ciblas,
- областа Dagdas,
- областа Daugavpils,
- областа Dobeles,
- областа Dundagas,
- областа Durbes,
- областа Engures,
- областа Ērgļi,
- областа Garkalnes,
- областа Gulbenes,
- областа Iecavas,
- областа Ikšķiles,
- областа Ilūkstes,
- областа Inčukalna,
- областа Jaunjelgavas,
- областа Jaunpiebalgas,
- областа Jaunpils,
- областа Jēkabpils,
- областа Jelgavas,
- областа Kandavas,
- областа Kārsavas,
- областа Ķeguma,
- областа Ķekavas,
- областа Kocēnu,
- областа Kokneses,
- областа Krāslavas,
- областа Krimuldas,
- областа Krustpils,
- во областа Kuldīgas општините Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu и Vārmes, градот Kuldīga,
- областа Lielvārdes,

- областа Līgatnes,
- областа Limbažu,
- областа Līvānu,
- областа Lubānas,
- областа Ludzas,
- областа Madonas,
- областа Mālpils,
- областа Mārupes,
- областа Mazsalacas,
- областа Mērsraga,
- областа Naukšēnu,
- областа Neretas,
- областа Ogres,
- областа Olaines,
- областа Ozolnieku,
- областа Pārgaujas,
- областа Pļaviņu,
- областа Preiļu,
- областа Priekules,
- областа Priekuļu,
- областа Raunas,
- градот - република Daugavpils,
- градот - република Jelgava,
- градот - република Jēkabpils,
- градот - република Jūrmala,
- градот - република Rēzekne,
- градот - република Valmiera,
- областа Rēzeknes,
- областа Riebiņu,
- областа Rojas,
- областа Ropažu,
- областа Rugāju,
- областа Rundāles,
- областа Rūjienas,
- областа Salacgrīvas,

- областа Salas,
- областа Salaspils,
- во областа Saldus,
- областа Saulkrastu,
- областа Sējas,
- областа Siguldas,
- областа Skrīveru,
- областа Skrundas,
- областа Smiltenes,
- дел од областа Storiņu која се наоѓа источно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Dauguļupes ielas и Dauguļupītes,
- областа Strenči,
- областа Talsu,
- областа Tērvetes,
- областа Tukuma,
- областа Vainodes,
- областа Valkas,
- областа Varakļānu,
- областа Vārkavas,
- областа Vecpiebalgas,
- областа Vecumnieku,
- во областа Ventspils, општините Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas и Zlēku, градот Piltenes,
- областа Viesītes,
- областа Viļakas,
- областа Viļānu,
- областа Zilupes.

6. Литванија

Следните области во Литванија:

- административен дел на градот Alytaus,
- во регионот Alytaus, административните области: Alytaus, Alovės, Butrimonis, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų,
- регионот Anykščiai,
- во регионот Akmenės, административните области: Ventos и Papilės,

- административен дел на градот Biržų,
- регионот Biržų,
- општината Druskininkų,
- општината Elektrėnų,
- регионот Ignalinos,
- регионот Jonavos,
- во регионот Joniškio административните области: Keralių, Kriukų, Saugėlaukio и Satkūnų,
- во регионот Jurbarko,
- регионот Kaišiadorių,
- во општината Kalvarijos административните делови: Akmenynų, Liubavo, и Kalvarijos јужно од патот бр. 131 и јужно од патот бр. 200 и административниот дел Sangrūda,
- административен дел на градот Kauno,
- во регионот Kauno: административните области Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos и Vilkijos, административната област Babtų источно од патот A1, дел од административната област Užliedžių источно од патот A1, и дел од населеното место Vilkijos западно од патот со бр. 1907,
- регионот Kelmės,
- регионот Kėdainių,
- регионот Kupiškio,
- во регионот Lazdijų административните области: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Kūčiūnų и Noragėlių,
- во регионот Marijampolės административните области: Degučių, Mokolų и Narto,
- во регионот Mažeikių административните области: Šerkšnėnų, Židikų и Sedos,
- регионот Molėtų,
- општината Pagėgių,
- регионот Pakruojis,
- регионот Panevėžis,
- административен дел на градот Panevėžis,
- регионот Pasvalis,
- регионот Radviliškis,
- општината Rietavo,

- во регионот Prienų административните области: Stakliškių и Veiverių,
- во регионот Plungės административните области: Žlibinų и Stalgėnų,
- регионот Raseinių,
- регионот Rokiškio,
- во регионот Šakių административните области Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Žvirgždaičių и областа Kriūkų на исток од патот бр. 3804, дел од административната област Lukšių на исток од патот бр. 3804, дел од административната област Šakių на југ од патот бр. 140 и југозападно од патот бр. 137,
- регионот Šalčininkų,
- административен дел на градот Šiaulių,
- во регионот Šiaulių, руралната област Šiaulių,
- регионот Šilutės,
- регионот Širvintų,
- регионот Šilalės,
- регионот Švenčionių,
- регионот Tauragės,
- во регионот Telšių,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- регионот Varėnos,
- административен дел на градот Vilniaus,
- регионот Vilniaus,
- во регионот Vilkaviškio административните области: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, градот Vilkaviškio, Virbalio, Vištyčio,
- општината Visagino,
- регионот Zarasų.

7. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Kalinowo, Prostki и руралната општина Ełk во областа ełcki,
- општините Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko во областа elbląski,
- општинскиот округ Elbląg,
- областа gołdapski,
- општината Wieliczki во областа olecki,
- областа piski,
- општините Górowo Iławeckie со градот Górowo Iławeckie и Bisztynek во областа bartoszycki,
- општините Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek и градот Olsztyn како и дел од општината Barczewo која се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката линија во областа olsztyński,
- општината Miłakowo, дел од општината Małdyty која се наоѓа југозападно од железничката линија што се протега од Olsztyn до Elbląg и дел од општината Morąg која се наоѓа на југ од железничката линијата што се протега од Olsztyn до Elbląg во областа ostródzki,
- дел од општината Ryn која се наоѓа на југ од железничката линијата што се протега од Giżycko и Kętrzyn во областа giżycki,
- општината Braniewo и градот Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia и дел од општината Wilczęta која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 509 во областа braniewski,
- општината Reszel и дел од општината Kętrzyn која се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn, што се протега до границата со градот Kętrzyn, западно од линијата назначена со патот бр. 591 која се движи од градот Kętrzyn до северната граница на општината и на запад и југ од западната и јужната граница на градот Kętrzyn, градот Kętrzyn и дел од општината Korsze која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега од источната граница, поврзувајќи ги градовите Krelikiejmy и Sątoczno и источно од линијата означена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka кој се движи до раскрсницата со патот бр. 590 во градот Glitajny, потоа источно од патот 590 до раскрсницата со патот 592 и јужно од линијата обележана со патот бр. 592, кој се протега од западната граница на општината до пресекот со патот бр. 590 во областа kętrzyński,
- општината Lubomino и Orneta во областа lidzbarski,

- општината Nidzica во областа nidzicki,
- општините Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno, градот Szczytno и Świętajno во областа szczycieński,
- областа mrągowski,
- општината Zalewo во областа iławski,

Во регионот Podlaski:

- дел од општината Brańsk која се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 66 што се протега од источната граница на општината до границата со градот Brańsk и дел од општината Boćki која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 19 во областа bielski,
- регионот grajewski,
- регионот moniecki,
- регионот sejneński,
- општините Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły и Wizna во областа łomżyński,
- областа Łomża,
- општините Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja и Siemiatycze со градот Siemiatycze во областа siemiatycki,
- општините Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka со градот Hajnówka и дел од општината Dubicze Cerkiewne која се наоѓа на североисточно од линијата назначена од патот бр. 1654B во областа hajnowski,
- општините Klukowo, Kobylin-Borzemy и Sokoły во областа wysokomazowiecki,
- областа kolneński со градот Kolno,
- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady и Choroszcz во областа białostocki,
- регионот suwalski,
- месна област Suwałki,
- регион augustowski,
- регион sokólski,
- општина Białystok;

Во регионот Mazowiecki:

- областа siedlecki,
- општината Siedlce,

- општините Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki и руралната општина Sokołów Podlaski во областа sokołowski,
- регион węgrowski,
- регион łosicki,
- општините Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymín-Ośrodek и дел од општината Glinojecsk која се наоѓа на западниот дел од линијата определена со патот бр. 7 во областа ciechanowski,
- областа sochaczewski,
- општините Policzna, Tczów и Zwoleń во областа zwoleński,
- општините Garbatka – Letnisko, Gniewoszków и Sieciechów во областа kozienicki,
- општината Solec nad Wisłą во областа lipski,
- општините Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko и Pionki со градот Pionki во областа radomski,
- општините Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby и Słubice во областа płocki,
- областа nowodworski,
- областа płoński,
- општините Pokrzywnica, Świercze и дел од општината Winnica која се наоѓа западно од линијата назначена од патот што ги поврзува градовите Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuskim,
- областа wołomiński,
- дел од општината Somianka која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 62 во областа wyszkowski,
- општините Borowie, Garwolin со градот Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, дел од општината Wilga северно од линијата определена од реката Wilga што се протега од источната граница на општината до устието на реката Wisły во областа garwoliński,
- општината Boguty – Pianki во областа ostrowski,
- општините Stupsk, Wiśniewo и дел од општината Strzegowo која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 7 во областа mławski,
- регионот otwocki,
- регионот warszawski zachodni,
- регионот legionowski,
- регионот piaseczyński,
- регионот pruszkowski,

- општините Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy и Warka во областа grójecki,
- областа grodziski,
- општините Mszczonów и Radziejowice во областа żyrardowski,
- општините Białobrzegi и Promna во областа białobrzeski,
- областа Warszawa,

Во регионот Lubelski:

- областа bialski,
- областа Biała Podlaska,
- општините Aleksandrów, Biłgoraj со градот Biłgoraj, Biszczka, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza и Tarnogród дел од општината Frampol која се наоѓа јужно од линијата означена со патот бр. 74, дел од општината Goraj сместена западно од линијата обележана со патот бр. 835, дел од општината Tereszpól која се наоѓа јужно од линијата означена со патот бр. 858, дел од општината Turobin која се наоѓа западно од линијата означена со патот бр. 835 во областа biłgorajski,
- општините Chrzanów и Dzwola во областа janowski,
- областа puławski,
- областа rycki;
- општините Stoczek Łukowski со градот Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, дел од руралната општина Łuków и градот Łuków во областа łukowski,
- општините Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie и Zakrzew во областа lubelski,
- општините Rybczewice и Piaski во областа świdnicki,
- општината Fajslawice, дел од општината Żółkiewka која се наоѓа северно од линијата означена со патот бр. 842 и дел од општината Łopiennik Górny која се наоѓа на запад од линијата означена со патот бр. 17 во областа krasnostawski,
- областа hrubieszowski,
- општините Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce и Ulhówek во областа tomaszowski,
- дел од општината Wojsławice која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот кој се протега од западната граница на општината низ селото Wojsławice до јужната граница на општината во областа chełmski,

- општината Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, дел од општината Zwierzyniec која се наоѓа на југоисток од линијата назначена со патот бр. 858 и дел од општината Skierbieszów која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 843 во областа zamojski,
- месна област Zamość,
- општините Annopol, Dzierzkowice и Gościeradów и дел од општината Urzędów која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 833 во областа kraśnicki,
- областа opolski,

Во регионот Podkarpacki:

- општините Radomyśl nad Sanem и Zaklików во областа stalowowolski,
- општината Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce и Stary Dzików во областа lubaczowski,
- општината Adamówka во областа przeworski,

Во регионот Pomorski:

- општините Dzierzgoń и Stary Dzierzgoń во областа sztumski,
- општината Stare Pole во областа malborski,

Во регионот Świętokrzyski:

- општината Tarłów и дел од општината i Ożarów која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 74 во областа opatowski.

8. Словачка

Следните области во Словачка:

- во регионот Košice – okolie, општините Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica и Trstené pri Hornáde.

9. Романија

Следните области во Романија:

- дел од регионот Maramureş кој не е наведен во Дел 3 од овој Прилог, со општините:
 - општината Vişeu de Sus,

- општината Moisei,
- општината Borşa,
- општината Oarţa de Jos,
- општината Suci de Sus,
- општината Coroieni,
- општината Târgu Lăpuş,
- општината Vima Mică,
- општината Boiu Mare,
- општината Valea Chioarului,
- општината Ulmeni,
- општината Băseşti,
- општината Baia Mare,
- општината Tăuţii Magherăuş,
- општината Cicărlău,
- општината Seini,
- општината Arduşat,
- општината Farcasa,
- општината Salsig,
- општината Asuaju de Sus,
- општината Băiţa de sub Codru,
- општината Bicăz,
- општината Grosi,
- општината Recea,
- општината Baia Sprie,
- општината Sisesti,
- општината Cernesti,
- општината Mănăstur,
- општината Dumbrăviţa,
- општината Cupseni,
- општината Şomcuţa Mare,
- општината Sacaleşeni,
- општината Remetea Chioarului,
- општината Mireşu Mare,
- општината Ariniş,
- регионот Bistriţa-Năsăud,

Дел 3

1. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Регионот Kardzhali,

Регионот Blagoevgrad,

Регионот Montana,

Регионот Ruse,

Регионот Razgrad,

Регионот Silistra,

Регионот Pleven,

Регионот Vratza,

Регионот Vidin,

Регионот Targovishte,

Регионот Lovech,

Регион Sofija City,

Регион Sofija Province,

- во општината Shumen:

- Salmanovo,

- Radko Dimitrivo,

- Vetrishite,

- Kostena reka,

- Vehtovo,

- Ivanski,

- Kladenets,

- Drumevo,

- општината Smyadovo,

- општината Veliki Preslav,

- општината Varbitsa,

Во регионот Varna:

- општината Dalgopol,

- општината Provadiya,

Во регионот Veliko Tarnovo:

- општината Svishtov,
- општината Pavlikeni,
- општината Polski Trambesh,
- општината Strajitsa,

Во регионот Burgas:

- општината Burgas,
- општината Kameno,
- општината Malko Tarnovo,
- општината Primorsko,
- општината Sozopol,
- општината Sredets,
- општината Tsarevo.
- општината Sungurlare,
- општината Ruen,
- општината Aytos.

2. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Akmenės: руралните делови Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės и административната област на градот Naujosios Akmenės,
- во регионот Alytaus, административните области: Simno sen, Krokialaukio и Miroslavo,
- општината Birštono,
- во регионот Joniškio, административните области: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio и Žagarės,
- административната област Kalvarijos северно од патот бр. 131 и северно од патот бр. 200,
- во регионот Kauno административните области: Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų и Zapyškio, дел од административната област Babtų која се наоѓа на запад од патот A1 и дел од населбата Vilkijos која се наоѓа на исток од патот со бр. 1907,

- во општината Kazlų Rudos административните области: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų и Plutiškių,
- во регионот Lazdijų, административните области: Krosnos, градот Lazdijų, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio и Veisiejų,
- во општината Marijampolės, административните области: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos и Šunskų,
- во регионот Mažeikių, административните области: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių и Viekšnių,
- во регионот Prienų, административните области: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiežno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų и Šilavotos,
- во регионот Šakių дел од општините Gelgaudiškio и Plokščių и општината Kriūkų која е наоѓа на запад од патот бр. 3804, дел од општината Lukšų западно од патот со бр. 3804, дел од општината Šakiai северно од патот со бр. 140 и на запад и исток од патот со бр. 137,
- во регионот Šiaulių, административните области: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, градот Kuršėnų, Kužių, Meškuičių, Raudėnų и Šakynos,
- во регионот Vilkaiviškio, административните области Gižų и Pilviškių.

3. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Bisztynek, Sępólno и Bartoszyce со градот Bartoszyce во областа bartoszycki,
- општините Kiwity и Lidzbark Warmiński со градот Lidzbark Warmiński во областа lidzbarskim,
- општините Srokowo, Barciany и дел од општината Kętrzyn која се наоѓа северно од железничката линија која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn до границата со Kętrzyn и источно од линијата назначена со патот бр. 591 кој се протега од градот Kętrzyn до северната граница на општината и дел од општината Korsze која се наоѓа северно од линијата назначена со патот што се протега од источната граница и ги поврзува селата Krelukieje и Sątoczno и западно од

линијата назначена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka продолжувајќи до пресекот со патот бр. 590 во Glitajny, потоа западно од патот бр. 590 до пресекот со патот бр. 592 и северно од линијата назначена со патот бр. 592 што се протега од западната граница на општината до крстосницата со патот бр. 590 во областа kętrzyński,

- општината Stare Juchy во областа ełcki,
- дел од општината Wilczęta која се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 509 во областа braniewski,
- дел од општината Morąg која се наоѓа северно од железничката линија која се протега од Olsztyn до Elbląg, дел од општината Małdyty која се наоѓа северо-источно од железничката линија која се протега од Olsztyn до Elbląg во областа ostródzki,
- општините Godkowo и Pasłęk во областа elbląski,
- општините Kowale Oleckie, Olecko и Świętajno во областа olecki,
- регионот węgorzewski,
- општините Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko со градот Giżycko и дел од општината Ryn која се наоѓа на север од железничката линија која ги поврзува градовите Giżycko и Kętrzyn во областа giżycki,
- општините Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobrze Miasto и дел од општината Barczewo која се наоѓа северно од железничката линија во областа olsztyński,

Во регионот Podlaski:

- општините Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski со градот Bielsk Podlaski и дел од општината Boćki која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 19 во областа bielski,
- општините Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, дел од општината Poświętne која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 681 во областа białostocki,
- општините Kleszczele, Czeremcha и дел од општината Dubicze Cerkiewne која се наоѓа југоисточно од линијата назначена со патот со бр. 1654B во областа hajnowski,
- општините Perlejewo, Drohiczyn и Milejczyce во областа siemiatycki,
- општината Ciechanowiec во областа wysokomazowiecki,

Во регионот Mazowiecki:

- општината Łaskarzew со градот Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew и дел од општината Wilga која се наоѓа на југ од линијата назначена со реката Wilga што се протега од источната граница на општината до устието на реката Wisły во областа e garwoliński,
- регионот miński,
- општините Jabłonna Lacka, Sabnie и Sterdyń во областа sokołowski,
- општините Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów со градот Ciechanów и дел од општината Gliniojeck која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 7 во областа ciechanowski,
- дел од општината Strzegowo која се наоѓа на исток од линијата назначена од патот бр. 7 во областа powiecie mławski,
- општината Nur во областа ostrowski,
- општините Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice во областа kozienickim,
- општината Stromiec во областа białobrzeskim,
- општините Czerwińsk nad Wisłą и Naruszewo во областа płońskim,
- општините Wyszogród и Mała Wieś во областа plockim,

Во регионот Lubelski:

- општините Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski и градот Tomaszów Lubelski во областа tomaszowski,
- општините Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny со градот Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź и дел од општината Wojsławice кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот што се протега од северната граница на општината до местото Wojsławice до јужната граница на општината во областа во chełmski,
- областа Chełm,
- општините Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw со градот Krasnystaw, Siennica Różana и дел од општината Łopiennik Górny која се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 17, дел од општината Żółkiewka која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 842 во областа krasnostawski,
- општините Stary Zamość, Radecznica, Szczepieszyn, Sułów, Nielisz, дел од општината Skierbieszów кој се наоѓа на запад од линијата назначена со патот

- бр. 843 во областа zamojski, дел од општината Zwierzyniec кој се наоѓа на северо-запад од линијата назначена со патот бр. 858 во областа zamojski,
- дел од општината Grampol кој се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 74, дел од општината Goraj кој се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 835, дел од општината Tereszpól кој се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 858, дел од општината Turobin кој се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 835 во областа biłgorajski,
 - општините Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wiryki и руралната општина Włodawa во областа włodawski,
 - регионот łączyński,
 - општината Trawniki во областа świdnicki,
 - општините Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków во областа łukowski,
 - регионот parczewski,
 - регионот radzyński,
 - регионот lubartowski,
 - општините Głusk, Jastków, Niemce и Wólka во областа lubelski,
 - општината Mełgiew и градот Świdnik во областа świdnicki,
 - округот Lublin,

Во регионот Podkarpacki:

- општината Narol во областа lubaczowski.

4. Романија

Следните области во Романија:

- градската околината на București,
- регионот Constanța,
- регионот Satu Mare,
- регионот Tulcea,
- регионот Bacău,
- регионот Bihor,
- регионот Brăila,
- регионот Buzău,
- регионот Călărași,
- регионот Dâmbovița,
- регионот Galați,

- регионот Giurgiu,
- регионот Ialomița,
- регионот Ilfov,
- регионот Prahova,
- регионот Sălaj,
- регионот Vaslui,
- регионот Vrancea,
- регионот Teleorman,
- дел од регионот Maramureș, ограничен со:
 - општината Petrova,
 - општината Bistra,
 - општината Repedea,
 - општината Poienile de sub Munte,
 - општината Vișeu e Jos,
 - општината Ruscova,
 - општината Leordina,
 - општината Rozavlea,
 - општината Strâmtura,
 - општината Bârsana,
 - општината Rona de Sus,
 - општината Rona de Jos,
 - општината Bocoiu Mare,
 - општината Sighetu Marmației,
 - општината Sarasau,
 - општината Câmpulung la Tisa,
 - општината Săpânța,
 - општината Remeti,
 - општината Giulești,
 - општината Ocna Șugatag,
 - општината Desești,
 - општината Budești,
 - општината Băiuț,
 - општината Cavnic,
 - општината Lăpuș,
 - општината Dragomirești,

- општината Ieud,
- општината Saliștea de Sus,
- општината Săcel,
- општината Călinești,
- општината Vadu Izei,
- општината Botiza,
- општината Bogdan Vodă,
- градот Groșii Țibileșului, општината Suci de Sus,
- градот Vișeu de Mijloc, општината Vișeu de Sus,
- градот Vișeu de Sus, општината Vișeu de Sus.
- Регионот Mehedinți,
- Регионот Gorj,
- Регионот Arges,
- Регионот Olt,
- регионот Dolj,
- регионот Arad,
- регионот Timiș,
- регионот Covasna,
- регионот Brașov,
- регионот Botoșani,
- регионот Vâlcea,
- регионот Iași,
- регионот Hunedoara,
- регионот Alba,
- регионот Sibiu,
- регионот Caraș-Severin,
- регионот Neamț.

5. Словачка

Следните области во Словачка:

- регион Trebışov
- во регионот Michalovce, општините кои не се вклучени во Дел 1 од овој Прилог.

Дел 4**1. Италија****Следните области во Италија:****Сите области на Сардинија.****3754.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Северна Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 117/19), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“ - Сан Диего/San Diego,”.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1885/2
19 ноември 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

3755.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/17, 130/17, 145/17, 165/17, 14/18, 159/18 и 177/18), во насловот и во член 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-3661/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

1. Грција

- Следните региони во Грција

Тесалоники/Thessaloniki
Кардица/Karditsa
Ксанти/Xanthi
Серес/Serres
Атики Исток/Attiki East
Иматиа/Imathia
Аркадиа/Arkadia
Лариса/Larissa

2. Франција

- Следните региони во Франција

Хауте Корсе/Haute Corse
Буше-Ду-Ронес/Bouches-Du-Rhones
Гард/Gard

3. Германија

- Следните региони во Германија

Хале/Halle
Анхалт-битерфелд/Anhalt-bitterfeld
Хамбург/Hamburg
Берлин/Berlin
Котбус/Cottbus
Елбе-Елстер/Elbe-Elster
Хавеланд/Havelland
Оберспревалд-Лаузитц/Oberspreewald-Lausitz
Остпригниц-Рупин/Ostprignitz-Ruppin
Постдам-Мителмарк/Potsdam-Mittelmark
Спрее-Неисе/Spree-Neisse
Хемниц, Штад/Chemnitz, Stadt
Дрезден, Штад/Dresden, Stadt
Баулзен/Baulzen
Меисен/Meissen
Леипциг, Штад/Leipzig, Stadt
Леипциг/Leipzig

Нордцахен/Nordsachsen
Магдебург/Magdeburg
Бургенланд/Burgenland
Мансфилд-Судхарц/Mansfeld-Südharz
Саалекреис/Saalekreis
Салзланд/Salzland
Витенберг/Wittenberg
Унструт-Хаиницх-Креис/Unstrut-Hainich-Kreis

4. Австрија

- Следните региони во Австрија
Виена/Wien
Вилак-Ланд/Villach-Land
Гарсендорф/Gänserndorf

5. Бразил

- Следните региони во Бразил
Сао Паоло/Sao Paulo
Хоао Неива/João Neiva
Боа Виagem/Boa Viagem

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3756.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член 38, став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на осумдесетата седница одржана на 14.11.2019 година, и 19.11.2019 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КАВАДАРЦИ, ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КУМАНОВО И ОСУМ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

I

за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци е избран:

1. Димитар Нацев.

II

за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово е избрана:

1. Душица Александровска.

III

за јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избрани:

1. Даниел Коцев
2. Дејан Петрески
3. Наташа Ѓорѓиевска Цветановски
4. Драгана Тасевска Мајсторовиќ
5. Ана Слатинец Нестороска
6. Елма Сулејман
7. Фатон Азизи
8. Ајсер Адеми.

Оваа одлука влегува во сила на ден 19.11.2019 година, а ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија”

СОИ. Бр. 3/19
19 ноември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

3757.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци
2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гевгелија
3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Крива Паланка
4. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Свети Николе

5. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип

6. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Ресен

7. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кичево

8. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар

9. Двајца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Тетово

10. Двајца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Битола

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, Гевгелија, Крива Паланка, Свети Николе, Штип, Ресен, Кичево, Гостивар, Тетово и Битола како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (да не се постари од шест месеци од денот на издавањето), диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни обвинители да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на Кеј "Димитар Влахов" бр.4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 08-172/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3758.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 26 став и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за продолжување на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-03/19 од 13 ноември 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 ноември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА
РАБОТА**

Прилог 1

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ТОПОЛКА” со реф. бр. 317 издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје” со Одлука УП 1 бр. 12-03/19 од 25 април 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/19), за таа цел, во Прилог 1 точка 4 датумот “25 ноември 2019 година” се заменува со “25 февруари 2020 година”.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-03/19
22 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3759.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 15 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-19/19 од 29 октомври 2019 година на Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 ноември 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОФИЛА СОЛАР”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-19/19 од 25 април 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/19).

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-19/19
22 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗАВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип со седиште на ул. Индустриска зона Македонка бр. 21 Штип, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 22 ноември 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата: 22 ноември 2054 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-359-2019

6. Единствен матичен број: 6275346

7. Единствен даночен број: 4029007500281

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОФИЛА СОЛАР” со локација на објекти на ул. Индустриска зона Македонка бр. 21, Штип, КП бр. 209/13, КО Штип 1, општина Штип.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АГРОФИЛА СОЛАР”, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за фотонапонска електроцентрала

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "АГРОФИЛИА СОЛАР",

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 30,36 kW,

3. општи податоци:

- година на почеток на градба: 2019 година

- година на завршеток на градба: 2019 година

- година на почеток на работа: 2019 година

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

4. податоци за опрема:

- број на фотонапонски панели: 92

- тип на фотонапонски панели: поликристални

- производител на фотонапонски панели: JAP72S03-330/SC

- номинални податоци на фотонапонски панели

- номинална моќност моќност 330 W,

- номинален напон на панел 37,78 V,

- номинална струја на панел 8,74 A,

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- KOSTAL Piko 15, 15 kW - 2 парчиња,

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.450 kWh/m2

6. очекувано производство на електрична енергија: 44 MWh

АД МЕПСО

3760.

Врз основа на член 79 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19, а согласно член 19 став (1) точка 18) од Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/19), по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Решение бр. 12-2624/4 од 20.11.2019 година, Управниот одбор на Друштвото на седницата одржана на ден 21.11.2019 година со Одлука бр. 02-6692/17 донесе

П Р А В И Л А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 179/19) во членот 18 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Стандарден продукт за aFRR балансен капацитет е часовен продукт со вредности исти или различни во двете насоки.

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) По исклучок на став (4) ОЕПС може да одлучи да воведо дополнителни продукти за aFRR балансен капацитет во зависност од работењето и потребите на електроенергетскиот систем.“

Ставот (5) станува став (6).

Член 2

Во членот 21 ставот (2) се брише.

Член 3

Во членот 23 се додаваат ставовите (2), (3) и (4) кои гласат:

(2) BSP на аукцијата за набавка на aFRR балансен капацитет доставува понуди за цена на aFRR балансна енергија.

(3) BSP за доставените понуди за обезбедување на aFRR балансна енергија во денот Д-1 за денот Д, ги има следните можности:

1) да ги потврди веќе доставените понуди за балансни единици, количини и цени на балансна енергија, доколку се во рамките на минималните и максималните вредности за цена на aFRR балансна енергија дефинирани во став (4) од овој член, или

2) да ги измени доставените понуди за истите балансни единици во однос на количините на балансниот капацитет и цената на балансната енергија.

(4) Доставените понуди за aFRR балансна енергија во денот Д-1 за денот Д треба да ги имаат следните вредности и тоа:

1) за регулација нагоре цената на aFRR балансна енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде помала или еднаква од вредноста $HUPX + 50\%$ за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market), но истата не смее да биде поголема од веќе понудената цена на аукцијата за aFRR балансен капацитет.

2) за регулација надолу цената на aFRR балансна енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде поголема или еднаква од вредноста $HUPX - 50\%$ за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market), но истата не смее да биде помала од веќе понудената на аукцијата за aFRR балансен капацитет.

Член 4

Во членот 24 ставот (4) се брише.

Член 5

Во членот 25 ставот (1) се менува и гласи:

(1) Понудите за aFRR балансна енергија се подредуваат по следниот редослед:

1) за регулација нагоре - прво понудите со најниска цена, се додека не се обезбеди потребната количина на балансна енергија во висина на закупениот aFRR балансен капацитет,

2) за регулација надолу - прво понудите со највисока цена, се додека не се обезбеди потребната количина на балансна енергија во висина на закупениот aFRR балансен капацитет.

Ставот (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

Член 6

Во членот 33 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Стандарден продукт за mFRR балансен капацитет е часовен продукт со вредности исти или различни во двете насоки за секој период.“

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) По исклучок на став (1) ОЕПС може да одлучи да воведо дополнителни продукти за mFRR балансен капацитет во зависност од работењето и потребите на електроенергетскиот систем.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 7

Во членот 39 се се додаваат три става (2) (3) и (4) кои гласат:

(2) BSP на аукцијата за набавка на mFRR балансен капацитет доставува понуди за цена на mFRR балансна енергија.

(3) BSP за доставените понуди за обезбедување на mFRR балансна енергија во денот Д-1 за денот Д, ги има следните можности:

1) да ги потврди веќе доставените понуди за балансни единици, количини и цени на балансна енергија доколку се во рамките на минималните и максималните вредности за цена на mFRR балансна енергија дефинирани во став 4 од овој член или

2) да ги измени доставените понуди за истите балансни единици во однос на цената на балансната енергија или

3) да достави нови понуди за балансни единици за обезбедување на балансна енергија, кои претходно не биле вклучени во закупот на балансен капацитет;

(4) Доставените понуди за mFRR балансна енергија во денот Д-1 за денот Д треба да ги имаат следните вредности и тоа:

1) За регулација нагоре цената на mFRR балансна енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде помала или еднаква од вредноста $HUPX + 30\%$ за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market), но истата не смее да биде поголема од веќе понудената цена на аукцијата за mFRR балансен капацитет,

2) За регулација надолу цената на mFRR балансна енергија доставена во Д-1 за денот Д, може да биде поголема или еднаква од вредноста $HUPX - 30\%$ за соодветниот час постигната во DAM (Day Ahead Market), но истата не смее да биде помала од веќе понудената на аукцијата за mFRR балансен капацитет.

Член 8

Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи:

(1) Понудите за mFRR балансна енергија во мерит ордер листата се подредуваат по следниот редослед:

1) За регулација нагоре - прво понудите со најниска цена, се додека не се обезбеди потребната количина на балансна енергија, За регулација надолу - прво понудите со највисока цена, се додека не се обезбеди потребната количина на балансна енергија.

Член 9

Во членот 51 став (1) по знакот „%“ се брише зборот „вредноста“ и на негово место се додаваат зборовите „највисоката месечна вредност“.

Член 10

Во членот 71 во ставот (4) бројот „69“ се менува со бројот „70“.

Член 11

Во членот 104 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) Членот 30 став (2) и членот 47 став (2) од овие Правила, за производителот на електрична енергија со најголем инсталиран капацитет ќе почнат да се применуваат од 2021 година.

Ставот (6) станува став (7).

Член 12

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применуваат од 1 јануари 2020 година.

Директор на ОЕПС
Дипл.ел.инж **Борко Алексоски, с.р.**



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.



2019242